



**Б А Р А Њ Е**  
**ЗА ОТВОРАЊЕ ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА**  
**на правно лице**

Молам ТТК Банка АД Скопје да ми отвори  денарска,  девизна трансакциска сметка на правни лице – резидент:

Подносител на барањето			
Место - седиште			
Улица и број			
Даночен број		Матичен број	

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА КЛИЕНТОТ			
Адреса за контакт		Е-маил	
Бр, на тел. Факс или мобилен телефон			
Адреса за писмени известувања поврзани со користење трансакциска сметка и други производи и услуги на банката во согласност со договорни одредби и законски начини и рокови на известување: <input type="checkbox"/> по пошта на следната адреса _____ <input type="checkbox"/> на е-маил адреса _____			
Начин на достава на извод <input type="checkbox"/> На е-mail _____ <input type="checkbox"/> Преку сервисот за електронско банкарство <input type="checkbox"/> На шалтер <input type="checkbox"/> Во факс <input type="checkbox"/> По факс			

**1) Документи за регистрација од надлежен орган или извадок од закон:**

- Решение за упис во трговскиот регистар, односно упис во друг регистар (оригинал или фотокопија од решението заверено на нотар на увид од кое Банката задржува фотокопија), односно
- Акт од надлежен орган за основање, односно
- Извод од закон, ако е основан согласно Закон.

**2) Останати документи**

- ЗП на лица овластени за застапување (заверен на нотар)
- Фотокопии од лични карти на: основачи, овластени лица за застапување и овластени лица за располагање на средства од сметката (за овластени лица за работа со сметките се презентира оригинал, а се задржува фотокопија.
- Апликација за идентификација / ажурирање на клиент правно лице и
- Апликација за идентификација / ажурирање на клиент за физичко лице за управителот и потписниците

**3) Документи - обрасци од Банката**

- Договор за отворање и водење на трансакциска сметка за вршење на платен промет
- Пријава на овластени лица за располагање со средства од трансакциска сметка – Потписен картон
- Барање за пренос на основачки влог.

Се согласуваме дека согласно одредбите од Законот за платен промет, ќе ја почитуваме обврската за редовно да ве известуваме за измените во приложените документи.

Датум: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Потпис и печат на лице овластено за застапување: \_\_\_\_\_

Со овој потпис потврдувам дека: 1. Податоците наведени во барањето се вистинити и при промената на податоците благовремено ќе ја известам Банката, 2. Во целост ја прифаќам содржината и се обврзувам дека ќе ги почитувам Општите услови за отворање и работа со трансакциски сметки на правни лица - резиденти, 3. Банката може да ги користи моите податоци согласно законските прописи за заштита на личните податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ), 4. Банката може да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка и верификација за утврдување на мојата кредитоспособност, за ажурирање на моите податоци во системот, да ги отстапи на трети лица врз основа на склучен Договор со Банката во согласност со моето писмено произнесување.

**ПОПОЛНУВА БАНКАТА:**

Датум: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Потпис на овластено лице од банката \_\_\_\_\_